



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 декември 2021 година

### Соопштение за печат

### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: ноември 2021 година

- Во ноември 2021 година, каматната стапка на вкупните кредити изнесува 4,42% и бележи месечно и годишно намалување од 0,03 п.п. и 0,26 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,76% и е намалена на месечна и годишна основа за 0,01 п.п. и 0,20 п.п., соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити<sup>2</sup>, во ноември, забележа месечен и годишен пад од 0,18 п.п. и 0,22 п.п., соодветно и изнесува 3,76%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,77% и се намали за 0,02 п.п. на месечно ниво и 0,05 п.п. на годишно ниво.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3,4,5</sup>

	11.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021	5.2021	6.2021	7.2021	8.2021	9.2021	10.2021	11.2021
во % на годишно ниво													
<b>Вкупни кредити</b>	<b>4.68</b>	<b>4.63</b>	<b>4.62</b>	<b>4.61</b>	<b>4.59</b>	<b>4.58</b>	<b>4.56</b>	<b>4.54</b>	<b>4.50</b>	<b>4.49</b>	<b>4.46</b>	<b>4.45</b>	<b>4.42</b>
Корпоративен сектор	3.77	3.73	3.71	3.70	3.70	3.70	3.68	3.65	3.61	3.60	3.58	3.55	3.52
Домаќинства	5.49	5.46	5.45	5.43	5.40	5.37	5.35	5.33	5.30	5.28	5.24	5.23	5.21
<b>Новоодобрените кредити</b>	<b>3.98</b>	<b>3.78</b>	<b>3.98</b>	<b>4.25</b>	<b>3.94</b>	<b>4.09</b>	<b>3.84</b>	<b>4.03</b>	<b>3.62</b>	<b>3.78</b>	<b>4.03</b>	<b>3.94</b>	<b>3.76</b>
Корпоративен сектор	3.66	3.42	3.60	3.76	3.51	3.85	3.31	3.43	3.04	3.23	3.63	3.39	3.39
Домаќинства	4.51	4.38	4.56	4.68	4.61	4.49	4.61	4.64	4.58	4.42	4.61	4.54	4.54
<b>Вкупни депозити</b>	<b>0.96</b>	<b>0.95</b>	<b>0.93</b>	<b>0.92</b>	<b>0.89</b>	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	<b>0.84</b>	<b>0.83</b>	<b>0.79</b>	<b>0.78</b>	<b>0.77</b>	<b>0.76</b>
Корпоративен сектор	1.19	1.22	1.22	1.20	1.15	1.19	1.16	1.16	1.11	1.09	1.08	1.05	0.97
Домаќинства	0.94	0.92	0.89	0.88	0.86	0.87	0.82	0.80	0.79	0.75	0.74	0.73	0.73
<b>Новопримените депозити</b>	<b>0.82</b>	<b>0.68</b>	<b>0.62</b>	<b>0.71</b>	<b>0.76</b>	<b>0.62</b>	<b>0.67</b>	<b>0.53</b>	<b>0.51</b>	<b>0.50</b>	<b>0.85</b>	<b>0.79</b>	<b>0.77</b>
Корпоративен сектор	0.81	0.38	0.40	0.39	0.75	0.65	0.74	0.51	0.42	0.46	0.62	0.53	0.42
Домаќинства	0.83	0.85	0.66	0.86	0.77	0.61	0.64	0.53	0.57	0.53	0.94	0.93	0.95

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може познателно да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите / кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

<sup>4</sup> Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.

<sup>5</sup> Податоците за каматните стапки од август 2020 година не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>6</sup>


- Во ноември, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор оствари месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 3,52%. Надолната промена се должи на падот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), каматните стапки на кредитите со валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,03 п.п., соодветно). Во споредба со истиот период претходната година, оваа каматна стапка се намали за 0,25 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во ноември, не забележа месечна промена и се задржа на нивото од 3,39%. Анализирани на годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,27 п.п.



Извор: НБРСМ.




<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во ноември, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 0,97% и забележа месечен пад од 0,08 п.п. во однос на претходниот месец. Падот произлегува од намалувањето на каматните стапки на депозитите во денари без валутна клаузула (за 0,14 п.п.) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,06 п.п.), при остварен раст на каматните стапки на депозитите во денари со валутна клаузула (за 0,04 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,22 п.п., споредено на годишна основа.
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>7</sup> на корпоративниот сектор, овој месец, бележи месечен пад од 0,11 п.п. и изнесува 0,42%. Падот е резултат на намалувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,32 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,25 п.п.), при раст на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,04 п.п.). Во однос на ноември минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,39 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>8</sup>



Извор: НБРСМ.


- Овој месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,21% и на месечно ниво се намали за 0,02 п.п. Надолната промена е резултат на падот кај сите компоненти: намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п. соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,28 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во ноември, не забележа промена на месечна основа и се задржа на нивото од 4,54%. Во споредба со истиот месец минатата година, оваа каматна стапка е повисока за 0,03 п.п.

<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>8</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРСМ.

- Во ноември, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата остана иста и изнесува 0,73%. На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,21 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>9</sup>, во ноември, изнесува 0,95%, што претставува месечно зголемување од 0,02 п.п. Месечното зголемување во целост се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,49 п.п.), при пад на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,11 п.п.). Овој месец, не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата забележа годишен раст од 0,12 п.п.

\*\*\*

<sup>9</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јануари 2022 година (референтен пресек заклучно со декември 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).